



## ОПШТИНА ШТИП

---

Број 12-2698/2 04 мај 2022 година

До

██████████

Врз основа на чл.20 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РС Македонија бр. 13/06, 86/2008, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16, 64/18 и 101/19)) Општина Штип донесе:

### РЕШЕНИЕ

за целосно прифаќање на

Барањето со број 12-2698/1 поднесено од ██████████, за пристап до информации од јавен карактер.

1. Дали Општина Штип има усвоено нова и ажурирана Програма за третирање на бездомни животни, имајќи предвид дека од октомври 2021 година, прифатилиштето м.в. Новакова чешма Штип има изречено забрана за работа од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство?
2. Доколку Општина Штип има усвоено нова Програма за третирање на бездомни животни, Ве молиме да ни доставите дигитална копија (скенирана верзија) од истата на оваа електронска адреса.

### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

██████████, поднесе барање за слободен пристап до информации од јавен карактер заведено под број 12-2698/1 со кое се бара да и се достават следниве информации:

1. Дали Општина Штип има усвоено нова и ажурирана Програма за третирање на бездомни животни, имајќи предвид дека од октомври 2021 година, прифатилиштето м.в. Новакова чешма Штип има изречено забрана за работа од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство?
2. Доколку Општина Штип има усвоено нова Програма за третирање на бездомни животни, Ве молиме да ни доставите дигитална копија (скенирана верзија) од истата на оваа електронска адреса.



---

## ОПШТИНА ШТИП

---

Општина Штип како имател на бараната информација ги достави следните информации:

1. Општина Штип има усвоено нова Програма за третирање на бездомни животни која Ви ја доставувам во прилог на ова Решение.

Поздрав,

Лице за доставување информации

согласно ЗСПИЈК

Сунчица Ѓуфтеска